

## zigbee сензор за поплава

Sensori i përmbytyjes zigbee  
Sensor za poplavo ZigBee  
ZigBee beázásérzékelo








مستشعر الفيضان زيبيجي  
ZigBee taşkın sensörü



ZigBee Certified product



GWA1514



## МАКЕДОНСКИ

- Безбедноста на уредот е загарантирана само доколку се почитува упатството за безбедност и употреба, затоа придржувајте се до истото. Проверете дали ова упатство е добиено од инсталаторот и крајниот корисник.

- Овој производ мора да се користи само за целите за кои е наменет. Која било друга употреба треба да се смета за несоодветна и/или опасна. Во случај на сомнеж, контактирајте ја службата за техничка поддршка на GEWISS SAT.

- Производот не смее да се менува. Секоја измена ќе ја поништи гаранцијата и може да го направи производот опасен.

- Производителот не може да биде одговорен за какво било оштетување ако производот е неправилно користен или менуван.

- Контактни точки наведени за исполнување на применливите директиви и регулативи на ЕУ:

**GEWISS** GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy  
Tel: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Ако на опремата или пакувањето се појавува симболот со прекрцната корпа за отпадоци, тоа значи дека производот не смее да се вклучи со друг општ отпад на крајот од својот животен век. Корисникот мора да го однесе истрошениот производ во центар за сортиран отпад или да го врати на продавачот при купување на нов. Производите подготвени за отстранување коишто се помали од 25 cm можат да се испраќаат бесплатно на дилерите чија продажна површина покрива најмалку 400 m<sup>2</sup>, без обврска за купување. Ефикасноста собирање на сортиран отпад за еколошко отстранување на употребениот уред, или негово понатамошно рециклирање, помага да се избегнат потенцијалните негативни ефекти врз животната средина и здравјето на луѓето, и ја поттикнува повторната употреба и/или рециклирањето на градежните материјали. GEWISS активно учествува во операции кои го одржуваат соодветното спазување и повторна употреба или рециклирање на електрична и електронска опрема.

**СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО**  
1 zigbee сензор за поплава  
1 Упатство за инсталирање и употреба  
1 CR123 батерија

**КРАТОК ОПИС**  
GWA1514 zigbee сензорот за поплава веднаш укажува на можни протекнувања или влегување на вода во вашиот дом. Уредот лесно може да се интегрира во zigbee мрежа за решенија во паметните домови, или да се комбинира со активатор GWA1521 за да се создаде едноставен систем против поплава.

Опис на копчињата и LED светлата (сл. А)  
A1. Повеќенаменско копче / ЦРБЕНО LED светло  
A2. Копче / ЦРБЕНО аларм LED светло за тестирање и стишување на аларм

**МОНТАЖА**  
Завртете го капакот на уредот во обратна насока од стрелките на часовникот (сл. В), потоа отстранете го пластичниот диск (сл. С). Вметнете CR123 батерија (сл. D), со точно поставување на половите. Заменете го пластичниот диск и капакот, со тоа што сега ќе го ротирате во насока на стрелките на часовникот.

Детекторот мора да биде поставен на подот, на места што можат да се поплават. Местото за инсталација мора да биде лесно достапно, така што батеријата може да се провери и замени без проблем.

**ФУНКЦИИ**  
Уредот ги извршува следниве функции:  
**Детекција на поплава:** уредот детектира присуство на вода, така што генерира звучен/светлосен сигнал и испраќа радио сигнал до zigbee  
**Сензор за температура:** детекторот има вграден сензор за температура; вредноста на температурата се испраќа секоја минута ако варијациите се повеќе од 0,1 °C, или на секои 10 минути ако вредноста остане константна

**МРЕЖНА КОНФИГУРАЦИЈА**  
**Приклучување на мрежата**  
Детекторот на поплава може да се додаде (со фабрички поставки) на постоечка zigbee мрежа, со вметнување на батерија (сл. D). Тој автоматски ќе започне со пребарување на мрежата zigbee за да се поврзе (најмногу 15 минути). Осигурајте се дека мрежата zigbee е отворена (активирано "дозволено приклучување"). За време на пребарувањето, LED A1 светлото ќе почне да трепка секоја секунда (сл. F). Кога уредот ќе се поврзе со мрежа, пребарувањето престанува и LED светлото престанува да трепка и се исклучува. Ако времето за пребарување истече, може да се рестартира со кратко притискање на повеќенаменското копче (A1).

**Фабричко ресетирање**  
Во случај на неправилна работа на уредот, или пред користење на уредот во нова zigbee мрежа, истиот мора да го рестартирате. За фабричко ресетирање на уредот и враќање на фабричките поставки:  
1. Отворете го детекторот (сл. В и С).  
2. Притиснете и задржете го повеќенаменското копче (A1) додека LED светлото да започне постојано да трепка.  
3. Отпуштете го копчето.  
4. Откако ќе се заврши ресетирањето, уредот ќе бара нова мрежа за поврзување, и LED A1 светлото ќе почне да трепка секоја секунда. Уредот се враќа на фабричката конфигурација, со бришење на сите поврзувања и податоци поврзани со мрежата, со којашто претходно бил поврзан.

**СОЗДАВАЊЕ/БРИШЕЊЕ НА ПОВРЗУВАЊА**  
Поврзувањата и функциите на апликацијата може да се конфигурираат со помош на софтвер, или локално, со помош на повеќенаменското копче/LED светлото. Детални информации за параметрите за конфигурација и нивните вредности се дадени во техничкото упатство за софтверот Алата за стартување на zigbee (www.gewiss.com).

**Поврзување на аларм за поплава - измерена температура (EZ Режим на иницирање)**  
За поврзување на сензорот за поплава со најмалку еден zigbee уред што користи аларм за поплава или вредност на измерена температура, мора да:  
1. Активирате режим за идентификација на уредот што сакате да го поврзете со сензорот за поплава.  
2. Притиснете и задржете (околу 5 секунди) го повеќенаменското копче / LED светлото (A1) на сензорот за поплава додека LED светлото да трепне, и потоа отпуштете го.  
3. Осигурајте се дека повеќенаменското LED светло на сензорот за

поплава трепка редовно (на секои 3 секунди), укажувајќи на фаза на пребарување на компатибилен уред; во спротивно, повторете ја постапката од точка 2

4. Доколку поврзувањето е успешно, или доколку завршила фазата за пребарување на компатибилен уред (3 минути), повеќенаменското LED светло ќе прекине да трепка

**ЗАБЕЛЕШКА:** ако сакате да создадете систем против поплава со еден сензор за поплава, или со повеќе и со GWA1521 активатор, почнете ја додека заврши фазата на поврзување, и потоа поставете ги dip-прекинувачите на активаторот на следниот начин:

Со оваа конфигурација, активаторот го затвора излезниот контакт кога најмалку еден сензор го активира алармот за поплава; контактот повторно се отвора со притискање на локалното копче поврзано со активаторот.

**ТЕСТИРАЊЕ И СТИШУВАЊЕ НА АЛАРМ**  
Притиснете го копчето за тестирање (сл. E) за да се осигурате дека сирената работи. Ако го задржите копчето (6,5 секунди, или 3 звучни сигнали), се генерира аларм и се испраќа до zigbee мрежата. Кога алармот се активира, LED аларм светлото (A2) трепка кратко и сирената почнува да свири. За да го ститите алармот, притиснете го дискот на уредот (под наклонот, сл. G). Сензорот ќе биде стиснен 10 минути.

**ПРОМЕНА НА БАТЕРИЈА**  
Кога батеријата е истрошена, уредот емитува краток звучен сигнал секоја минута и LED аларм светлото (A2) трепка секоја минута. За да ја замените батеријата, завртете го капакот на уредот во обратна насока од стрелките на часовникот (сл. В) и отстранете го пластичниот диск (сл. С). Вметнете ја новата батерија, со точно поставување на половите. По завршување на операцијата, проверете дали уредот правилно работи.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ	
<b>Радио протокол</b>	zigbee / IEEE 802.15.4
<b>Фреквенција</b>	2,4 GHz
<b>Излезна моќност</b>	+8 dBm
<b>Напојување</b>	Батерија: 1 x CR123 заменлива
<b>Предвидено времетраење на батерија</b>	најмногу 5 години
<b>Командни елементи</b>	Повеќенаменско копче (A1) Копче за тестирање и стишување (A2)
<b>Елементи за визуелизација</b>	ЦРБЕНО повеќенаменско LED светло ЦРБЕНО LED аларм светло
<b>Детекција на точност</b>	На секои 5 минути (стандардно) Во режим на аларм: веднаш
<b>Сирена</b>	85 dB / 3 m Опер: од 0 до 50 °C Резолуција: 0,1°C (прецизност ± 0,5 °C)
<b>Сензор за температура</b>	Резолуција: 0,1°C (прецизност ± 0,5 °C)
<b>Средина на користење</b>	Внатрешна
<b>Работна температура</b>	од 0 до +50 °C
<b>Температура на чување</b>	од -20 до +80 °C
<b>Релативна влажност</b>	10 - 95% (некондензирана)
<b>Степен на заштита</b>	IP20
<b>Големина</b>	Ø 60 x 37 mm
<b>Боја</b>	Бела
<b>Сертификации</b>	zigbee
<b>Референтни стандарди</b>	IEC 60669-2-1 ETSI EN 300 328

GEWISS изјавува дека радиото (код GWA1514) е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целиот текст на изјавата на ЕУ е достапен на следната интернет адреса: www.gewiss.com

## SHQIP

- Siguria e pajisjes garantohet vetëm nëse respektohen udhëzimet e sigurisë dhe të përdorimit, ndaj mbajini ato me vete. Sigurohuni që këto udhëzime t'i dorëzohen si instaluesit ashtu edhe përdoruesit fundor.

- Ky produkt duhet të përdoret vetëm për qëllimet, për të cilat është projektuar. Nëse mënyrë tjetër përdorimi duhet të konsiderohet si e papërshtatshme dhe/ose e rrezikshme. Nëse këni dyshime ose pyetje, kontaktoni shërbimin e asistencës teknike të GEWISS SAT.

- Produkti nuk duhet të modifikohet. Çdo modifikim do ta shfuqizojë garancinë dhe mund ta bëjë produktin të rrezikshëm.

- Produhisi nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmtimet, nëse produkti është përdorur apo është ndërhyrje në të në mënyrë të papërshtatshme dhe të pasaktë.

- Pika e kontaktit për qëllimin e përbushjes së direktivave dhe rregulloreve të zbatueshme të BE-së.

**GEWISS** GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy  
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Nëse mbi pajisje ose mbi ambalazhin e saj është vendosur një simbol me një kosh plehrash i fshirë me vizë, do të thotë se produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e tjera të zakonshme në përfundim të jetëgjatësisë së tij. Përdoruesi duhet ta dërgojë produktin e konsumuar, pranë një qendre mbeturinash të klasifikuara, ose ta kthejë tek shitësi kur të blejë një të ri. Produktet që janë gati për t'u hedhur dhe kanë përmasa më të vogla se 25 cm mund të dorëzohen pa pagesë pranë shitësit që kanë sipërfaqe shfajitje prej të paktën 400m<sup>2</sup>, pa detyrimin e bërjes së një produkti të ri. Në grumbullim efikas në qendrat e mbeturinave të klasifikuara për menjimin e pajisjes së përdorur duke respektuar mjedisin, ose rikiclimi i saj i mëlshëm, ndihmojnë në shmanjen e efektive negative në mjedis dhe në shëndetin e njeriut, si dhe në rikupërtimin dhe/ose rikiclimin e materialeve përbërëse. GEWISS merr pjesë aktive në proceset që kanë të bëjnë me rikuperimin e dhurur dhe rikupërtimin ose rikiclimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

**PËRMBAJTJA E AMBALAZHIT**  
1 sensor për përmbytyje zigbee  
1 manual instalimi dhe përdorimi  
1 bateri CR123

**SHKURT**  
Sensori i përmbytyjes GWA1514 zigbee sinjalizon menjëherë nëse në shtëpinë tuaj ka rrjedhje apo hyrje të mundshme të ujit. Pajisja mund të integrohet lehtë në një rrjet zigbee për zgjidhjet inteligjente për shtëpinë, ose të kombinohet me një aktuator GWA1521 për të krijuar një sistem të thjeshtë kundër përmbytyjes.

Përshkrimi i butonave me shtypje dhe dritave LED (fig. A)  
A1. Buton me shtypje shumëfunksional/dritë LED E KUQE  
A2. Buton me shtypje për testimin dhe shfajten e alarmit/dritë LED E KUQE

## MONTIMI

Rrotullojeni kapakun e pajisjes në drejtim kundërorar (fig. B), më pas rrotulloni diskun plastik (fig. C). Futni baterinë CR123 (fig. D), duke respektuar polaritetin. Rivendosni diskun plastik dhe kapakun, duke e rrotulluar atë në drejtim orar këtej herë. Detektorit duhet të vendoset në dysheme, në një vend ku mund të ketë përmbytyje. Vendi i instalimit duhet të jetë lehtësisht i arritshëm, në mënyrë që bateria të mund të kontrollohet dhe ndërrohet pa vështirësi.

## FUNKSIONET

Pajisja kryen funksionet e mëposhtme:  
**Detektimi i përmbytyjes:** pajisja detekton përmbytyjen, duke gjeneruar një sinjal akustik/me dritë dhe duke dërguar një sinjal radioje zigbee  
**Sensori i temperaturës:** detektorit ka një sensor temperature të integruar; vlera e temperaturës dërgohet çdo minutë nëse ndryshimet janë më shumë se 0.1°C, ose çdo 10 minuta nëse vlera qëndron konstante

## KONFIGURIMI I RRJETIT

**Hyrja në rrjet**  
Sensori i tymit mund të shtohet (me cilësimet e fabrikës) në një rrjet ekzistues zigbee, duke futur baterinë (fig. B). Ajo do të fillojë automatikisht një kërkim të një rrjeti zigbee për t'u lidhur (maksimumi 15 minuta). Sigurohuni që rrjeti zigbee të jetë i hapur ("autorizimi i hyrjes" aktiv). Gatë kërkimit, drita LED A1 do të pulsojë çdo sekondë (fig. F). Kur pajisja kombinohet me një rrjet, kërkimi ndalon dhe drita LED ndalon së pulsuarit dhe fiket. Nëse koha e kërkimit mbaron, ajo mund të rifillojë me një shtypje të shkurtër të butonit me shtypje shumëfunksional (A1).  
**Rivendosja e parametrevë të fabrikës**  
Në rastin e një keqfunksionimi të pajisjes, ose para se ta përdorni atë në një rrjet të ri zigbee, duhet të rivendosni parametrat e fabrikës.  
Për të rivendosur parametrat e fabrikës në pajisje dhe për të rikthyer kushtet e fabrikës:

- Hapni detektorin (fig. B e C).
  - Shtypni dhe mbani shtypur butonin me shtypje shumëfunksional (A1) derisa drita LED të fillojë të pulsojë pa ndërprerje.
  - Lëshoni butonin me shtypje.
  - Pasi të ketë përfunduar rivendosja e parametrevë, pajisja do të kërkojë për një rrjet të ri për t'u lidhur dhe drita LED A1 do të pulsojë çdo sekondë.
- Pajisja kalon sërisht në konfigurimin e fabrikës, duke fshirë gjithë lidhjet dhe të dhënat e rrjetit zigbee, me të cilin është lidhur më parë.

## KRIJIMI/FSHIRJA E LIDHJES

Lidhjet dhe funksionet zbatuese mund të konfigurohen përmes softuerit ose lokalisht, duke përdorur butonin me shtypje shumëfunksional/dritë LED. Informacionet e detajluara dhe parametrat e konfigurimit dhe vlerat e tyre jepen në manualin teknik të softuerit zigbee Commissioning Tool (www.gewiss.com).  
**Lidhja e alarmit të përmbytyjes dhe temperaturës së matur (iniciuesi i EZ Mode)**  
Për ta kombinuar sensorin e përmbytyjes me një paktin një pajisje zigbee që përdor alarmin e përmbytyjes ose vlerën e temperaturës së matur, duhet të:

- Aktivizoni modalitetin e identifikimit në pajisjen që doni të lidhni me sensorin e përmbytyjes
- Shtypni dhe mbani shtypur (për rreth 5 sekonda) butonin me shtypje shumëfunksional/dritë LED (A1) të sensorit të përmbytyjes derisa drita LED të pulsojë, e më pas lëshojeni
- Kontrolloni nëse drita LED shumëfunksionale e sensorit të përmbytyjes pulson rregullisht (çdo 3 sekonda), duke sinjalizuar fazën e kërkimit për pajisje të përputhshme; nëse nuk është kështu, përsëriteni procedurën nga pika 2
- Nëse lidhja është kryer si duhet ose nëse ka përfunduar faza e kërkimit (3 minuta) për pajisje të përputhshme, drita LED shumëfunksionale do të ndalojë së pulsuarit

**SHENIM:** nëse doni të krijoni një sistem kundër përmbytyjes me një ose më shumë sensore përmbytyje dhe me një aktuator GWA1521, prisni derisa të ketë përfunduar faza e lidhjes dhe më pas konfiguroni çelësat dip të aktuatorit, si vijon:

Me këtë konfigurim, aktuatori mbyll kontaktin e daljes kur të paktin një sensor aktivizon alarmin e përmbytyjes; kontakti hapet vetëm kur shtyp butoni lokal me shtypje i kombinuar me aktuatorin.

## TESTIMI DHE ZHURMËSHUESI I ALARMIT

Shtypni butonin me shtypje të testimit (fig. E) për t'u siguruar që sirena po punon. Nëse e mbani shtypur këtë buton me shtypje (6,5 sekonda, ose 3 zie), do të gjenerohet një alarm dhe do t'i dërgohet rrjetit zigbee.  
Për aktivizohet alarmi, drita LED (A2) e alarmit pulson shkurt dhe bie sirena. Për të heshtur alarmin, shtypni diskun e pajisjes (poshtë harqeve, fig. G).  
Sensori do të ndalohet për 10 minuta.

## NDËRRIMI I BATERISË

Kur bateria shkarkohet, pajisja lëshon një tingull të shkurtër çdo minutë dhe drita LED (A2) e alarmit pulson çdo minutë.  
Për të ndërurrur baterinë, rrotullojeni kapakun e pajisjes në drejtim kundërorar (fig. B) dhe hiqni diskun plastik (fig. C).

Futni baterinë e re, duke respektuar polaritetin. Pas përfundimit të procesit, kontrolloni nëse pajisja po punon si duhet.

TË DHËNAT TEKNIKE	
<b>Protokolli radio</b>	zigbee / IEEE 802.15.4
<b>Frekuenca</b>	2,4 GHz
<b>Fuqija në dalje</b>	+8 dBm
<b>Rrjeti elektrik</b>	Bateria: 1 x CR123 e zëvendësueshme
<b>Jeta e parashikuar e baterisë</b>	maksimumi 5 vjet
<b>Elementët komandues</b>	Buton me shtypje shumëfunksional (A1) Butoni me shtypje i testimit dhe zhurmëshuesit (A2)
<b>Elementët vizualizues</b>	Dritë LED E KUQE shumëfunksionale Dritë LED E KUQE e alarmit
<b>Detektimi i lëngut</b>	Çdo 5 minuta (si standard)
<b>Sirenë</b>	Në modalitetin e alarmit: menjëherë 85dB / 3m
<b>Sensori i temperaturës</b>	Diapazoni: 0 deri 50°C Rezolucionit: 0.1°C (saktësia ± 0.5°C)
<b>Mjedisi i përdorimit</b>	i brendshëm
<b>Temperatura e punës</b>	0 deri +50°C
<b>Temperatura e ruajtjes</b>	-20 deri +80°C
<b>Lagështia relative</b>	10- 95% (e pakondensueshme)
<b>Niveli i mbrojtjes</b>	IP20
<b>Përmasa</b>	Ø 60 x 37mm
<b>Najyra</b>	E bardhë
<b>Certifikimet</b>	zigbee
<b>Standardet e referencës</b>	IEC 60669-2-1 ETSI EN 300 328

GEWISS deklaron se artikulli radio (kodi GWA1514), përputhet me direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i deklaratarës së BE-së ndodhet në adresën e mëposhtme të internetit: www.gewiss.com

## SLOVENŠČINA

- Varnost naprave lahko zagotovite le z upoštevanjem varnostnih napotkov in navodil za uporabo, zato jih imejte vedno pri roki. Prepričajte se, da bosta ta navodila dobila tako instalater kot končni uporabnik.

- Izdelek mora biti namenjen le za uporabo, za katero je bil posebej zasnovan. Vsaka drugačnja uporaba se šteje za neprimerno in/ali nevarno. V primeru dvoma se obrnite na službo za tehnično pomoč proizvajalca GEWISS.

- Izdelka ni dovoljeno predelovati. Kakršna koli predelava izniči garancijo in lahko ogrozi varnost pri uporabi izdelka.

- Proizvajalec ne more biti odgovoren za kakovo koli neprijetno škodo, ki je posledica nepravilne ali napačne uporabe in nedovoljene predelave kupljenega izdelka.

- Kontakt, imenovan za namene izpolnjevanja relevantnih direktiv in predpisov EU:

**GEWISS** GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italija  
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Če je na opremi ali na ambalazi simbol prečrtanega smetnjaka, to pomeni, da izdelka ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj s splošnimi odpadki. Uporabnik mora odstraniti izdelek odnesti v center za ločeno zbiranje odpadkov, ali pa ga ob nakupu novega izdelka vrniti trgovcu. Izdelek, ki so pripravljali za odstranjevanje in so manjši od 25 cm je mogoče brezplačno in brez obveznosti nakupa oddati trgovcem, katerih prodajna območja pokriva vsaj 400 m<sup>2</sup>. Učinkovit sistem ločnega zbiranja odpadkov za okolju prijazno odstranjevanje odsluženih naprav in recikliranje pomaga pri omejevanju negativnega vpliva na okolje in zdravje ljudi ter spodbuja ponovno uporabo oz. recikliranje surovin. GEWISS aktivno sodeluje pri dejavnostih v podporo pravilnemu zbiranju ter ponovni uporabi oz. recikliranju električne in elektronske opreme.

**VSEBINA KOMPLETA**  
1 senzor za poplavo ZigBee  
1 priročnik za namestitev in uporabo  
1 baterija CR123

**KRATKA NAVODILA**  
Senzor za poplavo GWA1514 ZigBee hitro obvesti o morebitnem puščanju ali vdoru vode v vašem domu. Napravo je mogoče preprosto vgraditi v omrežje ZigBee za rešitve pametnih hiš ali v kombinaciji z aktuatorjem GWA1521 za ustvarjanje preproste sistema zaščite pred poplavo.

Opis gumbov in lučk LED (Slika A)  
A1. Večnamenski gumb/RDEČA lučka LED  
A2. Gumb za testiranje in utišanje alarma/RDEČA lučka LED za alarm

**MONTAŽA**  
Pokrov naprave zavrtite v levo (Slika B) in odstranite plastični disk (Slika C). Vstavite baterijo CR123 (Slika D) in upoštevajte polarnost. Znova namestite plastični disk in pokrov, tokrat zavrtite v desno. Detektor mora biti nameščen na vrata na mestu, kjer lahko pride do poplave. Položaj namestitve mora biti lahko dostopen, da lahko brez težav preverite delovanje baterije in zamenjate baterijo.

## FUNKCIJE

Naprava opravlja naslednje funkcije:  
**Zaznavanje poplave:** Naprava zaznava prisotnost vode in odda zvočni/svetlobni signal ter pošlje radijski signal ZigBee.  
**Senzor temperature:** Detektor ima vgrajen senzor temperature; vrednost temperature se pošlje vsako minuto, če so razlike večje od 0,1 °C ali vsakih 10 minut, če se vrednost ne spreminja.

## KONFIGURACIJA OMREŽJA

**Povezava z omrežjem**  
Detektor poplave lahko dodate (s tovarniškimi nastavitvami) obstoječemu omrežju ZigBee, če vstavite baterijo (Slika D). Samodejno začne iskati omrežje ZigBee, s katerim se lahko poveže (največ 15 minut). Prepričajte se, da je omrežje ZigBee odprto (dovoljenje za pridružitve je aktivno). Med iskanjem lučka LED A1 utripne enkrat na sekundo (Slika F). Ko je naprava povezana z omrežjem, se identifikacija konča in lučka LED za alarm ugasne. Če čas iskanja poteče, ga lahko ponastavite s kratkim pritiskom na večnamenski gumb (A1).

**Tovarniška ponastavitve**  
V primeru nenavadnega delovanja naprave ali pred uporabo naprave v novem omrežju ZigBee je napravo treba ponastaviti. Postopek za tovarniško ponastavitve in ponovno vzpostavitev tovarniškega stanja:  
1. Odprite detektor (Slika B in C).  
2. Pritisnite večnamenski gumb (A1) in ga držite, da lučka LED začne utripati.  
3. Spustite gumb.  
4. Ko se ponastavitve zaključijo, naprava začne iskati novo omrežje, kateremu se lahko pridruži, in lučka LED A1 utripa po enkrat na sekundo.

Naprava se povrne v tovarniško konfiguracijo, pri čemer se izbrişejo vse povezave in podatki v zvezi z omrežjem ZigBee, s katerim je bila pred tem povezana.

## USTVARJANJE/BRISANJE POVEZAVE

